



ГОДИШЕН ЗБОРНИК

КНИГА 45

ISSN 1409-8571



9 771409 657001+

Прикази и проекти

- Руска Ивановска-Наскова**
Италијанска дигитална библиотека во Северна Македонија..... 237
- Лидија Капушевска-Дракулевска**
Еротизмот како „внатрешно искуство“..... 239
- Анастазија Киркова-Наскова**
Шеста меѓународна научна конференција за изговор на
англискиот јазик: состојби и практики 243
- Соња Китановска-Кимовска**
Програма за менторство на Здружението на преведувачи и толкувачи
на Република Македонија (ЗПРМ) и Филолошкиот факултет „Блаже
Конески“ – Скопје (ФлФ) 247
- Калина Малеска**
Приказ на конференцијата ESIDRP – *English Studies at the Interface
of Disciplines: Research and Practice 2019* 255
- Марија Паунова**
Кон поредицата на македонските константи 259
- Солзица Поповска, Татјана Панова-Игњатовиќ, Катарина
Гурчевска-Атанасовска, Соња Китановска-Кимовска, Милена
Саздовска-Пигуловска, Магдалена Симионска, Николче Мицкоски**
Резултати од билатералниот проект *Можносити за зајакнување на
емоционалната интелигенција како генеричка комијенција кај
студентите по преведување и толкување* 263
- Александра Саржоска**
Италијанистиката во третиот милениум: новите предизвици во
јазичните, книжевните и културните истражувања – 60 години
изучување италијански јазик на Универзитетот „Свети Кирил и
Методиј“ во Скопје, 27. и 28. септември 2019, Скопје 277

Солзица Поповска
Татјана Панова-Игњатовиќ
Катарина Ѓурчевска-Атанасовска
Соња Китановска-Кимовска
Милена Саздовска-Пигуловска
Магдалена Симионска
Николче Мицкоски

**РЕЗУЛТАТИ ОД БИЛАТЕРАЛНИОТ ПРОЕКТ МОЖНОСТИ ЗА
ЗАЈАКНУВАЊЕ НА ЕМОЦИОНАЛНАТА ИНТЕЛИГЕНЦИЈА
КАКО ГЕНЕРИЧКА КОМПЕТЕНЦИЈА КАЈ СТУДЕНТИТЕ ПО
ПРЕВЕДУВАЊЕ И ТОЛКУВАЊЕ**

1. УЧЕСНИЦИ ВО РЕАЛИЗАЦИЈАТА НА ПРОЕКТОТ

Овој билатерален проект се реализира преку соработка помеѓу тимовите составени од наставен кадар на катедрите за преведување и толкување при УКИМ – Скопје и Универзитетот во Грац, а беше финансиран од владини институции од Р Македонија и Австралија во периодот 2016–2018 година. Главни истражувачи на проектот беа д-р Солзица Поповска, редовен професор на Филолошкиот факултет „Блаже Конески“ – Скопје и д-р Урсула Штал-Пејер, виш лектор на Институтот за преведување, Грац. Соработниците ги представуваа следните истражувачи:

- од Филолошки факултет „Блаже Конески“ – Скопје: проф. д-р Татјана Панова-Игњатовиќ, доц. д-р Катарина Ѓурчевска-Атанасовска, доц. д-р Соња Китановска-Кимовска, доц. д-р Милена Саздовска-Пигуловска, лектор м-р Магдалена Симионска
- од МАНУ: м-р Николче Мицкоски
- од Институтот за преведување во Грац: ас. м-р Фиона Бегли и лектор Делија Пагано.

2. ЦЕЛИ НА ИСТРАЖУВАЊЕТО

Овој проект има повеќекратна цел:

- истражување на можностите за имплементирање методи за зајакнување на емоционалната интелигенција (ЕИ) во наставата на веќе постојните предмети во додипломските студии по преведување и толкување
- подготвување прирачник со активности за зајакнување на ЕИ како генеричка компетенција кај студентите по преведување и толкување
- зголемување на свесноста за важноста на емоциите и нивната улога за здрав личен и професионален развој на академскиот наставен кадар и на студентите кои живеат во демократско општество. Во прилог на оваа цел, учесниците во проектот, наставниот кадар и студентите ќе имаат можност за критичко размислување околу концептот на ЕИ, нејзиното значење за личниот и за професионалниот развој пред и за време на имплементирањето на релевантните активности на часовите по преведување и толкување.

3. ОЧЕКУВАНИ РЕЗУЛТАТИ ОД ИСТРАЖУВАЊЕТО

Резултатите од овој проект ќе имаат ефект како врз идните професионалци во областа на преведувањето и толкувањето така и врз пошироката заедница во која тие ќе работат. Придобивките нема да се одразат само врз квалитетот на процесот на преведување и толкување туку, уште поважно, и врз личната благосостојба на идните преведувачи и толкувачи, што, пак, од друга страна ќе придонесе за развој на здрави комуникациски вештини и односи во рамките на целата заедница.

4. ОСВРТ КОН ОПРАВДАНОСТА НА ИСТРАЖУВАЊЕТО ВО ПОГЛЕД НА ПОСТИГНУВАЊЕТО НА ДЕФИНИРАНИТЕ ЦЕЛИ И ОЧЕКУВАНите РЕЗУЛТАТИ

Стандардите за професионални компетенции за преведувачи и толкувачи на овластени институции како што се Генералниот директорат за преведување (ГДП) на ЕУ и Националниот центар за јазици во Велика Британија вклучуваат компетенции кои спаѓаат во интер- и во интраперсоналната димензија како што се: „...способност за планирање и организација на времето, работата и стресот, постојано надградување на различни видови компетенции, преговори со клиенти, организирање тимови; способност за работа под притисок и со други стручни лица, во повеќејазични ситуации, во тимови, вклучувајќи ги и виртуелни-

те, за автоевалуирање (преиспитување на сопствените навики, отвореност кон иновативност, грижа за квалитетот, способност за адаптација во нови ситуации) и за преземање одговорност“ (Во стандардите на ГДП: *Competences for professional translators, experts in multilingual and multimedia communication*, стр. 4–5), како и „поседување интерперсонални вештини и градење и одржување комуникациски вештини со клиенти, преведувачки агенции и колеги преведувачи“ (во *UK National Occupational Standards in Translation* на Националниот центар за јазици на Велика Британија, стр.11). Одовде произлегува дека спроведувањето со сопствените емоции и разбирањето на однесувањето на другите претставуваат способности еднакво важни за преведувачите и толкувачите како и знаењето на странскиот и на мајчиниот јазик, познавањето и вештината на примена на разни преведувачки постапки, помагала и други специфични компетенции. Во проектот *Tuning Educational Structures In Europe* (чија „почетна цел во 2000 година била да ги поврзе политичките цели на Болоњскиот процес, а подоцна и на Лисабонскиот договор со секторот за високо образование, а денес прераснал во процес и сеопфатен период за (ре)дизајнирање, развој, имплементација, евалуација и зголемување на квалитетот на програмите од прв, втор и трет циклус“ <http://www.unideusto.org/tuningeu/>) овие способности се препознаваат како генерички компетенции кои би требало да се развиваат во текот на додипломските студии, во рамките на постојните предмети. Од друга страна, пак, интра- и интерперсоналните компетенции, според Даниел Големан (Daniel Goleman), се составен дел на емоционалната интелигенција и може дополнително да се поделат на пет компоненти: себепознавање (self awareness), автоконтрола (self regulation), внатрешна мотивација (internal motivation), емпатија (empathy) и вештина на општење (social skills). Од сето ова произлегува потребата од осмислување на начини за примена на методите за поттикнување на емоционалната интелигенција како генеричка компетенција кај студентите по превод и толкување. Проектот кој овде се предлага треба да овозможи одредување на соодветни активности и нивно успешно имплементирање во постојните предмети на додипломските студии, а потоа и подготвување прирачник со кој се дава придонес кон практичната примена на ЕИ во наставата во високото образование.

5. ДЕТАЛЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА НАУЧНОИСТРАЖУВАЧКИОТ ПРОЕКТ

5.1. План на истражувањето

Проектот беше замислен како акциски истражувачки проект (АИП). АИ е форма на истражување во образованието во вид на повторливи циклуси на планирање, набљудување и размислување, со што на наставниците им се овозможува да ги истражат начините со кои може да ја подобрат наставата и на крајот да придонесат кон (образовна и општествена) промена. Клучните принципи на овој вид истражување се: соработка, земање предвид различни ставови и дисеминација преку зголемено учество (Altrichter, Posch, 2007).

Користејќи ја теориската рамка на Д. Големан и неговите дефиниции за интерперсонални и интраперсонални компетенции (Goleman 1998 and 2006), десетте учесника во проектот (седум од Катедрата за ПиТ на Филолошкиот факултет „Блаже Конески“ – Скопје при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ и три од Катедрата за ПиТ при Универзитетот во Грац), разработија низа активности за зајакнување на ЕИ кои беа тестиирани за време на еден семестар во рамките на различни студиски предмети. По секој час, преку прашалници, студентите ја оценуваа релевантноста на секоја активност за целта за која била наменета. На крајот на семестарот беше извршена уште една евалуација. Одговорите на студентите и евалуациите беа обработени со квалитативна и квантитативна анализа. Учесниците во проектот ги разгледуваа овие резултати за време на работилницата во Грац во октомври 2017 година, и притоа беа направени измени во рамките на одредени предмети и во планирањата на часовите. Овие модифицирани планови за работа на часовите беа имплементирани во наставата во следниот семестар, по што одново беше добиена повратна информација од страна на студентите. Покрај тоа, за време на часовите беа изведени и набљудувања кои послужија како основа за (индивидуално, лично) размислување за резултатите. Меѓу сите учесници во проектот беа споделени сите извештаи со детални планови на часовите и описите на резултатите од оценувањата и тие беа дискутирани за време на работилниците во април и во јуни 2018 година.

Со цел резултатите од овој проект да бидат попироко дисеминирани, учесниците во проектот подготвија прирачник кој содржи детален опис на широк дијапазон активности кои може да се имплементираат во различни предмети на студиите по ПиТ. Освен тоа, се планираат и презентации и работи вклучат ЕИ.

5.2. Детал

Јуни 2016

Од јуни до постојните стапки и толкувачки проучија представата и бројноста за ПиТ.

Стандардизирани кувачи на овластени преведувачи во Британија, вклучувајќи налината димензија на време и видови која способност за лингвички и валуирање (психолингвистички, граници) и за префериране за професионална комуникација и градење и соработка, агенции и институции (in Translation, стр. 11) Одговорите и разбирањето се еднакво важни и мајчинството и преведувачкото.

Во процесот на цел во 2000 година, отвореното образование и зајнирањето, работите на про

тации и работилници за наставници по ПиТ кои сакаат во наставата да ја вклучат ЕИ.

5.2. Детален опис на проектот

Јуни 2016 – октомври 2016

Од јуни до октомври 2016 година членовите на тимовите ги проучуваа постојните стандарди за професионалните компетенции на преведувачите и толкувачите, истражувања поврзани со ЕИ во наставата и критички ги проучува постојните прирачници со активности поврзани со ЕИ во наставата кои би ја обезбедиле основата за развој на специфични активности за ПиТ.

Стандардите за професионални компетенции за преведувачи и толкувачи на овластени институции, како што се Генералниот директорат за преведување (ГДП) на ЕУ и Националниот центар за јазици во Велика Британија, вклучуваат компетенции кои спаѓаат во интер- и интраперсоналната димензија како што се: „...способност за планирање и организација на времето, работата и стресот, постојано надградување на различни видови компетенции, преговори со клиенти, организирање тимови; способност за работа под притисок и со други стручни лица, во мултингвични ситуации, во тимови, вклучувајќи ги и виртуелните, за автономирање (преиспитување на сопствените навики, отвореност кон иновативност, грижа за квалитетот, способност за адаптација во нови ситуации) и за преземање одговорност.“ (во стандардите на ГДП: *Competences for professional translators, experts in multilingual and multimedia communication*, стр. 4–5) како и „поседување интерперсонални вештини и градење и одржување комуникациски вештини со клиенти, преведувачки агенции и колеги преведувачи“ (во *UK National Occupational Standards in Translation* на Националниот центар за јазици на Велика Британија, стр. 11) Одовде произлегува дека спроведувањето со сопствените емоции и разбирањето на однесувањето на другите претставуваат способности еднакво важни за преведувачите и толкувачите како и знаењето на странскиот и мајчиниот јазик, познавањето и вештината на примена на разни преведувачки постапки, помагала и други специфични компетенции.

Во проектот *Tuning Educational Structures In Europe* (чија „почетна цел во 2000 година била да ги поврзе политичките цели на Болоњскиот процес, а подоцна и на Лисабонскиот договор со секторот за високо образование, а денес прераснал во процес и сеопфатен период за (ре)дизајнирање, развој, имплементација, евалуација и зголемување на квалиитетот на програмите од прв, втор и трет циклус“ <http://www.unideusto.org/>

tuningew/) интраперсоналните и интерперсоналните способности се препознаваат како генерички компетенции кои би требало да се развиваат во текот на додипломските студии, во рамките на постојните предмети.

Еден подетален преглед на постојната научна литература ни покажа дека има голем број докази дека ЕИ кај луѓето може да се зголеми преку вежбање или животно искуство (види Gkonou/Mercer 2017: 5). Освен тоа, голем број научници од областа на ПиТ се занимаваат со разни аспекти на ЕИ и ја истражуваат нејзината важност како за студентите така и за наставниците по ПиТ (види Bontempo 2011, Hild 2014, Hubscher-Davidson 2013, 2016, Leanza, 2005, Merlini 2015, Pignatoro 2015, Risku 2016, Timarová 2011, Valero-Garcés 2015).

Еден подетален увид во постојните прирачници покажа дека постојат неколку корисни извори кои може да се приспособат за примена во наставата по ПиТ (особено Mortiboys 2005, 2010, Carrington/Whitten 2005, Puchta/Rinvolucri, 2005).

14–16 октомври 2016: Прв состанок на тимовите во Скопје

За време на првиот состанок учесниците од двата тима ги споделија резултатите од подготвителната фаза. Во консултации со стручно лице од областа на ЕИ, Барон Лојхайер (Baron Luechauer), беа проценети одредени постојни прашалници за ЕИ и за профилирање на личноста. На крајот беа избрани два прашалника наменети и за наставниците и за студентите. Покрај тоа, членовите на тимовите заеднички составија уште два прашалника со кои требаше да се стекне увид колку студентите се запознаени со концептот емоционална интелигенција, нејзините импликации на почетокот и на крајот на семестарот. Потоа беа формирани неколку работни групи кои ги прегледаа прирачниците и идентификуваа одреден број активности за кои сметаа дека може да бидат приспособени во нивната настава. Беше одлучено членовите на тимот да водат дневник, да подготвуваат портфолио или некој друг вид водење евидентија за активностите поврзани со ЕИ.

Октомври 2016–јануари 2017:

За време на овој период фокусот беше ставен врз разгледување на предметните содржини, идентификување на можностите за имплементирање активности поврзани со ЕИ во наставата што ја држат учесниците во проектот, како и врз подготвување прашалници за студентите.

Постојните тестови за ЕИ и за личен профил беа преведени од англиски само на италијански јазик за потребите на студентите што го слушаат предметот Современ италијански јазик. Останатите студенти и во Скопје и во Грац ги пополнуваа оригиналните англиски верзии. Во текот на овој

период секој од тимовите редовно одржуваше состаноци во врска со напредокот со подготовките и договорање околу деталите за претстојната пробна фаза.

Февруари/март 2017–мај/јуни 2017:

Во текот на пробната фаза активностите поврзани со ЕИ беа имплементирани во рамките на наставата на различни предмети, вклучувајќи современ странски јазик, англофонска култура и цивилизација и двонасочно преведување во рамките на додипломските студии и на специјалистичките студии во рамките на постдипломските студии.

Во текот на овој период беа пополнувани и обработувани резултатите од тестовите и прашалниците.

Јуни 2017–октомври 2017

Во оваа фаза на проектот, за време на летниот распуст беше подготвена анализа на резултатите од тестовите, како и резултатите од евидентијата што ја водеа членовите на тимовите во врска со активностите имплементирани во наставата.

19–22 октомври 2017: втор состанок на тимовите (во Грац)

Во текот на вториот состанок учесниците ги презентираа резултатите од пробната фаза, беа извршени набљудувања на часови од одредени предмети, Солзица Поповска одржа предавање на тема ЕИ и колку е таа важна за студентите по ПиТ, а Сара Мерцер одржа работилница на тема Благосостојбата на наставниците на која присуствуваа и други колеги од Институтот за ПиТ во Грац.

На крајот на овој престој беа разгледани одговорите на студентите во врска со активностите поврзани со ЕИ и проблемите кои беа забележани во текот на пробната фаза, и притоа членовите на тимовите се договорија околу можните решенија за проблемите и подготвија низа предлози за подобро усогласување на активностите во рамките на наставните програми. Со цел, пак, да се уедначи форматот и структурата на Прирачникот, членовите на тимовите се договорија околу шемата за опис на активностите која би ја користел секој од учесниците во проектот.

Октомври 2017–јуни 2018:

Во овој период беа направени делумни промени во предметните планови во согласност со препораките договорени во текот на последната средба на тимовите. Така подобрени предметните планови беа спроведени во текот на летниот семестар во рамките на различни предмети. На крајот беа евалуирани и наставата и активностите поврзани со ЕИ, а резултатите беа анализирани и квалитативно и квантитативно.

26–28 април 2018: трета средба на тимовите (во Грац)

Во текот на третата средба акцентот беше ставен на набљудувања на часовите и дискусиите со студентите за користа на ЕИ за преведувачите и толкувачите. Во продолжение беа споделени и споредени досегашните резултати и беше подготвен план за реализација на претстојните завршни задачи. На крајот беше договорено тимот од Грац да користи модифициран конечен прашалник или да обезбеди вербална повратна информација од студентите.

15–17 јуни 2018: четврта средба на тимовите (во Скопје)

Во текот на интензивните работни сесии, работните групи ги финализираа своите прилози во Прирачникот и се договорија за неговата содржина и поделба на главите, за форматот за публикување и околу лекторирањето и форматирањето на текстот. На оваа средба беа разјаснети многу други важни тековни прашања. Беа дискутирани и можности за продолжение на проектот, а беа предложени и идеи за презентации и организирање конференции.

6. РЕЗИМЕ НА ПОСТИГНАТИТЕ РЕЗУЛТАТИ ОД ИСТРАЖУВАЧКАТА РАБОТА

Проектот покажа дека активностите поврзани со ЕИ може да ја зголемат свесноста на студентите и на наставниците за важноста на емоциите.

На самиот почеток на проектот студентите кои ќе учествуваат во истражувањето пополнуваат Прашалник 1 (насловен како *EI Awareness Questionnaire*, а подготвен од учесниците во тимовите) за тоа колку пред почетокот на проектот биле запознаени со концептот на емоционалната интелигенција и дали сметале дека таа е важна, и еден тест насловен како *EI Test*, за лична проценка за тоа кои од основните ЕИ-компетенции се слаби, а кои јаки кај идните учесници во проектот (беше користен веќе постоеан тест *The NHS Leadership Academy's Emotional Intelligence questionnaire LAL1*).

Резултатите од Прашалникот 1 покажаа дека независно дали испитаниците биле запознаени со поимот ЕИ или не, сепак, чувствуваат дека ЕИ е важна за нив и дека вреди да се работи врз развојот на оваа интелигенција.

Во однос на резултатите од Тестот за ЕИ, од 72 испитаника, кај 68 (94 %) како јака компетенција се покажа самосвеста (Self-awareness) т. е способноста да се биде свесен за сопствените чувства, додека како најслаба компетенција се покажа владеењето на чувствата (Managing emotions) и тоа кај 37 студента (51 %).

За време на ивентот беше поделена информација за резултатите од тимот на Грац. The After-class questionnaires беа поделени во врска со активностите и информацијата за проектот. Првичниот проект беше поделен во 2016/17 година, а во текот на ивентот беше поделена информација за ивентот во 2017/18 година, кој беше поделен во ивентот во 2018/19 година. Није имало информации за ивентот во 2019/20 година.

Резултатите од ивентот во 2017/18 покажаа дека 90 % на учесниците поврзани со ЕИ-активностите беа доволно доволни, а 90 % беа доволни и за продолжение на проектот. Најголемиот процент (91 %) беше одговор на врзпитувањето дека учествувањето на ивентот беше опуштен и интересантен, а 83 % учесниците беше одговор на врзпитувањето дека учествувањето беше интересантно и имало вредност.

Во однос на ивентот во 2018/19 година, 91 % на учесниците беше одговор на врзпитувањето дека учествувањето беше интересантно и имало вредност, а 83 % учесниците беше одговор на врзпитувањето дека учествувањето беше интересантно и имало вредност. Најголемиот процент (91 %) беше одговор на врзпитувањето дека учествувањето беше интересантно и имало вредност, а 83 % учесниците беше одговор на врзпитувањето дека учествувањето беше интересантно и имало вредност.

Резултатите од ивентот во 2018/19 година покажаа дека 90 % на учесниците беше одговор на врзпитувањето дека учествувањето беше интересантно и имало вредност, а 83 % учесниците беше одговор на врзпитувањето дека учествувањето беше интересантно и имало вредност.

Прирачникот беше поделен во врска со активностите и информацијата за ивентот во 2018/19 година. Најголемиот процент (91 %) беше одговор на врзпитувањето дека учествувањето беше интересантно и имало вредност, а 83 % учесниците беше одговор на врзпитувањето дека учествувањето беше интересантно и имало вредност.

За време на наставата студентите пополнуваа Прашалник 2 подготвен од тимот на Филолошкиот факултет „Блаже Конески“, насловен како *The After-class questionnaire*, со кој се обезбедува повратна информација во врска со активностите поврзани со ЕИ, а применети на часот, како и информација за тоа како се чувствуваат студентите за време на тој час. Првичниот прашалник беше употребен во текот на летниот семестар 2016/17 година, а потоа беше модифициран и одново употребен во летниот семестар 2017/18 година. Студентите го пополнуваа овој прашалник по секој час во кој беа имплементирани ЕИ-активности.

Резултатите од анкетата со модифицираниот прашалник спроведена 2017/18 покажаа дека 98 % од испитаниците сметаат дека активностите поврзани со ЕИ, а применети на часовите биле корисни, а за време на часот 90 % се чувствуваат заинтересирано. Во текот на наставата во овој семестар 91 % од испитаниците се чувствуваат охрабрено, 89 % се чувствуваат опуштено/сигурно, 86 % – ентузијазам, 84 % од испитаниците чувствуваат самодоверба, 62 % не се чувствуваат исплашено, 57 % чувствуваат сочувство.

Во однос на тоа кои ЕИ-компетенции биле развивани во текот на наставата во овој семестар, податоците откриваат дека најзастапени биле интраперсоналните компетенции, т. е. со највисок процент биле застапени градењето самодоверба (77 %) и препознавањето на сопствените јаки и слаби страни (88 %), а високо се котира и присуството на личното мотивирање (83 %). Но и интерперсоналните компетенции, како што се емпатија, разбирање на чувствата на колегите, флексибилност за адаптација во средината, тимска работа и создавање врски со соработниците се застапени со процентуалност меѓу 50 % и 73 %.

Резултатите од проектот покажуваат дека активностите за зајакнување на ЕИ се сосема релевантни за студентите по ПиТ. Доколку преведувачите и толкувачите знаат како да си обезбедат лична благосостојба, полесно ќе може да развијат здрави односи со сите други учесници во областа со која се занимаваат.

Прирачникот со активности наменети за студентите по ПиТ, подготвен од учесниците во проектот, се состои од три големи поглавја наменети за часовите по преведување, толкување и англофонска култура и цивилизација. Секое поглавје содржи активности за поттикнување на ЕИ приспособени за соодветниот вид настава. (види Прилог 1. Содржина на Прирачникот)

7. ЗНАЧАЈНИ НАУЧНИ СОЗНАНИЈА ЗДОБИЕНИ ОД РЕАЛИЗАЦИЈАТА НА ПРОЕКТОТ

За време на двегодишниот проект беа развиени низа активности кои беа тестирали во рамките на различни предмети, почнувајќи од лекторски вежби, преку часови по преведување и толкување, па сè до предавања од областа на културолошките проучувања. Релевантноста и ефикасноста на овие активности беа оценувани од страна на студентите. Анализата на овие резултати ја даде основата за препораките за стратегија за развој на ЕИ во рамките на двете високообразовни институции.

Овие препораки предвидуваат двостран приод: пред сè, развивање на свесност меѓу колегите за важноста на емоционалната и општествената интелигенција и нивно значење како за нив самите така и за еден здрав професионален и личен развој на нивните студенти. Вториот приод вклучува осмислување на наставата по даден предмет на начин на кој ќе им се овозможи на студентите да развијат сопствена емоционална и општествена интелигенција (ЕОИ), со што дипломираните студенти по ПиТ би биле подготвени за предизвиците на пазарот на трудот. Со цел резултатите од овој проект да бидат пошироко дисеминирани за да поттикнат што поголем број наставници да ги вклучат ЕОИ во наставата, учесниците во проектот подготвија Прирачник кој содржи детален опис на широк дијапазон активности кои може да се имплементираат во различни предмети на студиите по ПиТ.

8. КОРИСНИЦИ НА ИСТРАЖУВАЧКИТЕ РЕЗУЛТАТИ, НАЧИНИ НА ПРЕНЕСУВАЊЕ И НИВНА ПРИМЕНА

Со цел резултатите од овој проект да бидат пошироко дисеминирани за да поттикнат што поголем број наставници по ПиТ да ја вклучат ЕИ во наставата, учесниците во проектот подготвија Прирачник кој содржи детален опис на широк дијапазон активности кои може да се имплементираат во различни предмети на студиите по ПиТ. Членовите на тимовите се договорија да воспостават соработка со заинтересирани наставници по ПиТ на други универзитети, во странство, кои ќе спроведат пилот-тестирање на Прирачникот. Финалната верзија на Прирачникот ќе биде достапна на интернет во електронска форма и ќе биде понудена на бесплатно користење.

Дисеминацијата на резултатите ќе се реализира во текот на есента 2018 година. Во Скопје ќе биде поднесен Извештај за текот и резултатите на проектот, резултатите ќе бидат презентирани пред колективот на ФЛФ

„Блаже Конески“ и „Славјан“ крајот на 2018 година ќе организираат за развој на ЕИ панелски семинар за развој на оваа компетенција. Презентациите ќе бидат презентирани пред колективот на ФЛФ во Грац планира да се одржат во септември 2019 година.

9. ПОВАЖНИ ЗАДАЦИ ИСТРАЖУВАЧКИХ ИСТРАЖУВАЧА

Резултатите од овие активности поврзани са со развојот на наставништвото во професионалните институции.

Поради фактот дека ЕИ е нова компетенција, тој не беа резултат на никакви наставни практики, па така не се установидала мотивацијата, емпатијата и интересот на учесниците во оваа компетенција. ЕИ, кој би подготвил наставништвото за развој на ЕИ, има потенцијал да стимулира интересот на учесниците во оваа компетенција. Поради тоа, ЕИ-активностите во наставата би имале значајен вредност.

Библиографија

- Altrichter, H., Posch, M., & Schmid, J. (Eds.). (2012). *Baden-Baden: Carrington, D., Whittaker, S., & Williams, R. (Eds.). (2012). *in translation*. CILT, The National Centre for Languages and Literatures in Europe, in translation. EMT Expert Group. (2018). *multilingual and intercultural communication*. EMT Expert Group. (2018). *multilingual and intercultural communication*. https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/documents/2018-07-20-07-2019_en.pdf*

„Блаже Конески“ и објавени и во Годишниот зборник на Факултетот до крајот на 2018 година. Тимот од Скопје планира и соодветни работилници за развој на ЕИ преку наставата по странски јазици како и за зајакнување на оваа компетенција кај наставниците. Во Грац резултатите ќе бидат презентирани пред работната група AG-Didaktik, а Катедрата за ПИТ во Грац планира да организира конференција поврзана со развојот на ЕИ во септември 2019 година.

9. ПОВАЖНИ ЗАКЛУЧОЦИ И НАСОКИ ЗА ПОНАТАМОШНИ ИСТРАЖУВАЊА КОИ ПРОИЗЛЕГУВААТ ОД НАУЧНО-ИСТРАЖУВАЧКИТЕ РЕЗУЛТАТИ

Резултатите од истражувањето потврдија дека вклучувањето на активности поврзани со ЕИ во наставата по ПИТ значајно ја зголемува свесноста на наставниците и на студентите во врска со значењето на емоции-те во професионалниот живот на секого од нив.

Поради фактот дека податоците добиени од студентите во овој проект беа резултат на нивно лично доживување, не беше можно прецизно да се установи дали студентите реално ги подобриле владеењето со себе, мотивацијата, емпатијата и општествените вештини, па затоа во идните проучувања во оваа насока треба да се вклучат и психологи/експерти по ЕИ, кои би подготвиле соодветни прашалници за добивање статистички порелевантни податоци, како и формирање контролни и експериментални групи студенти од кои првите би следеле настава во која се вклучени само ЕИ-активности во постојната настава по ПИТ, а вторите покрај оваа настава би имале и посебен предмет поврзан со ЕИ.

Библиографија

- Altrichter, H., Posch, P. (2007). *Lehrerinnen und Lehrer erforschen ihren Unterricht*. Bad Heilbrunn: Julius Klinkhardt.
- Carrington, D., Whitten, H. (2005). *Future Directions*. Stafford: Network Educational Press.
- CI LT, The National Centre for Languages (2007) *National occupational standards in translation*. Пристапено на 20.07.2019, на: <http://shorturl.at/nqvWz>
- EMT Expert Group (2009) *Competences for professional translators, experts in multilingual and multimedia communication*. Пристапено на 20.07.2019, на: <https://ec.europa.eu/info/departments/translation>
- EMT Expert Group (2017) *EMT Competence Framework 2017*. Пристапено на 20.07.2019, на: <http://shorturl.at/cpsMV>

- Gkonou, C., Mercer, S. (2017). *Understanding emotional and social intelligence among English language teachers.* (ELT Research Papers 17.03) London: British Council.
- Goleman, D. (1998). *Working with Emotional Intelligence.* New York: Bantam Books.
- Goleman, D. (2006). *Social Intelligence: The New Science of Human Relationships.* London: Arrow Books.
- Grundy, S. and Kemmis, S. (1981). Educational Action Research in Australia: The state of the Art. Paper presented at the Annual Meeting of the Australian Association for Research in Education, Adelaide as cited in Grundy, S. (1988). Three Modes Of Action Research in Kemmis, S. and McTaggart, R. (Ed.). (1988). *The Action Research Reader* (3 ed) Geelong: Deakin University Press.
- Hild, A. (2014). The role of self-regulatory processes in the development of interpreting expertise, *Translation and Interpreting Studies*, 9 (1), 128-49.
- Hubscher-Davidson, S. (2013). Emotional Intelligence and Translation Studies: A New Bridge, *Meta*, 58 (2), 324-46.
- Hubscher-Davidson, S. (2016). Trait Emotional Intelligence and translation. A study of professional translators, *Target*, 28 (1), 132-57.
- Leanza, Y. (2005). Roles of Community Interpreters in Pediatrics as Seen by Interpreters, Physicians and Researchers, *Interpreting*, 7 (2), 67-192.
- Merlini, R., Gatti, M. (2015). Empathy in healthcare interpreting: going beyond the notion of role, *The Interpreters' Newsletter*, 20 139-60.
- Mortiboys, A. (2005). *Teaching with Emotional Intelligence. A step-by-step guide for higher and further education professionals.* London/New York: Routledge.
- Mortiboys, A. (2010). *How to be an effective teacher in higher education. Answers to lecturers' questions.* Maidenhead/New York: McGraw-Hill/Open University Press.
- Pignatoro, C. (2015). Interlinguistic and intercultural mediation in healthcare settings, *The Interpreters' Newsletter*, 20, 71-82.
- Risku, X. (2016). Situated learning in translation research training: academic research as a reflection of practice, *The Interpreter and Translator Trainer*, 10 (1), 12-28.
- Timarová, S., Heidi, S. (2011). Learning styles, motivation and cognitive flexibility in interpreter training: Self-selection and aptitude, *Interpreting*, 13:1 31-52.
- Valero-Garcés, C. (2015). The impact of emotional and psychological factors on public service interpreters: Preliminary studies, *International Journal for Translation & Interpreting*, 7 (3), 90-102.

Прилог 1

Содржина на Прирачникот со активности наменети за студентите по ПиТ

Contents

Emotional Intelligence

Introduction to Interpreting Section

РЕЗУЛАТАТИ ОД ЈАВЛЕНИЯ

- Audience design
- Coping with stress
- Developing confidence
- Giving feedback
- Learner vs teacher
- Stress management
- Acting confidently
- Book overview
- Progress diary
- Wish list
- Meditation
- Managing negative emotions
- Introduction to EI
- Developing self-awareness
- Building confidence
- Giving feedback
- Managing emotions
- Working with others
- EI DISC Test: Personalities
- How Your Behavior Affects Others
- EI Journal FB
- Building bridges
- Role-playing Models
- Naming emotions
- Introduction to Language Learning
- Personality Type
- Personality Type
- Language Learning
- Language Learning
- Self-reflection SK
- Mindsets SK
- Mindsets 1
- Introducing EI in Class
- Reading Comprehension
- Developing self-awareness
- Emotional Hygiene
- Listen to a Ted Talk
- Guy Winch available online
- EI in the School Classroom

- Audience design
- Coping with negative thoughts
- Developing self-confidence
- Giving feedback
- Learner vs teacher expectations
- Stress management and time prioritisation
- Acting confident
- Book overview
- Progress diary
- Wish list
- Meditation
- Managing negative feedback
- Introduction to Translation Section
- Developing self-knowledge MSP
- Building confidence MSP
- Giving feedback MSP
- Managing emotions MSP
- Working with others FB
- EI DISC Test: Personality Profile
- How Your Behavior Can Cause Tension in Others
- EI Journal FB
- Building bridges FB
- Role-playing MSP
- Naming emotions DP
- Introduction to Language Section
- Personality Types SK
- Personality Types
- Language Learning Journal FB
- Language Learning Journal
- Self-reflection SK Letter of recommendation
- Mindsets SK
- Mindsets I
- Introducing EI in context: The Belligerent Samurai reading comprehension FB
- Reading Comprehension
- Developing self-awareness FB
- Emotional Hygiene SK
- Listen to a Ted Talk titled "Why we all need to practice emotional first aid" by Guy Winch available at <https://shorturl.at/aqORT>
- EI in the School Curriculum SK

EI Project SK
 Feedback minutes
 Presentation audience design FB
 Presentation Feedback Form
 Learning IF-clauses with EI
 Self-management MS
 Building self-confidence MS
 Being objective and peer-review MS
 Introduction to Culture and Civilization Section
 Gaining self-knowledge
 How the brain works
 Mapping and taking notes
 Looking confident
 Building confidence
 Personal values
 Thoughts-emotions relationship
 Managing stress
 Communication skills
 Peer-coaching
 Problem solving
 Unleashing one's potential
 Teamwork on assigned translation project (TPI)

И
НОВИ
КУЛТУР

На Фил
„Свети Кирил и Методиј“
ниот научен семинар „Свети Кирил и Методиј“ тражуван

Во тековни и домашни
Гора, Шпанска, Бугарија, презентации по лингвистички

На свечаниот прием гостите
те ги поздравија и објаснија односи на
амбасадорите на Македонија и Кипар, проф.
и Методиј Струмишчани и докторант на Универзитетот на гостите
јазик на Универзитетот на Македонија

Во рамките на неколкумната програма
дарници и